

Службен весник на Република Македонија

Број 50

30 март 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1933. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – оникс од локалитетот „Поле“ кај с. Бешиште, Витолиште, општина Прилеп..	3	1938. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	5
1934. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство и промет „ШАН КОМ ФИКС“ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар на локалитетот „Горно Поле“ с. Горна Бањица, општина Гостивар.....	3	1939. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	5
1935. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина - јаглен на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје на локалитетот „Лавци“, општина Ресен.....	3	1940. Одлука за потврдување на Годишната пресметка за 2014 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.....	6
1936. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за пренесување на правото за градење на објект од јавен интерес.....	4	1941. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за администрација.....	6
1937. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за култура.....	4	1942. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „LOGEX-15“, во Република Србија.....	9
		1943. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „СВЕТЛИНА (ISIK) 15“, во Република Турција.....	9
		1944. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION 15“, во Сојузна Република Германија.....	9

	Стр.		Стр.
1945. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „CAPABLE LOGISTICIAN 15“, во Република Чешка и Република Унгарија	10	1960. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување.....	17
1946. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „BALKAN RESPONSE 15“, во Република Србија.....	10	1961. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурителни брокери, осигурително брокерски друштва и банки	17
1947. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JOINT REACTION 15“, во Република Албанија.....	10	1962. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	18
1948. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за иновации и технолошки развој	10	1963. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	21
1949. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20) kV воздушен приклучен вод за БСТС 10(20)/0,4 kV; 50kVA Манов кај село Стамер КО Стамер општина Делчево	11	1964. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	21
1950. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	11	1965. Одлука за донесување на измени и дополнувања на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија.....	21
1951. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „ТВИТИ“ во Битола	12	1966. Мрежни правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје.....	22
1952. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица.....	13	1967. Одлука за поништување на постапката за доделување на Договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби	23
1953. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	13	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
1954. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	13	5. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/730/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриktivни мерки против Сирија.....	2
1955. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	13	6. Одлука за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлука 2014/728/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриktivни мерки против Република Гвинеја.....	17
1956. Програма за изменување на Програмата „здравје за сите“ за 2015 година	14	Огласен дел	1-52
1957. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите.....	16		
1958. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за прием на учениците во јавните ученички домови.....	16		
1959. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2015 година.....	17		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1933.**

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ОНИКС ОД ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОЛЕ“ КАЈ С. БЕШИШТЕ, ВИТОЛИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – оникс од локалитетот „Поле“ кај с. Бешиште, Витолиште, општина Прилеп, бр. 24-8587/1 од 24.10.2007 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот не започнал со експлоатација на минералната сировина во рок од две години од денот на издавањето на дозволата за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – оникс на ДППТ „МАКС ОНИКС“ ДООЕЛ Прилеп на локалитетот „Поле“ кај с. Бешиште, Витолиште, општина Прилеп бр. 19-6250/1 од 23.1.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2007).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1224/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1934.

Врз основа на член 42 став 15 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ „ШАН КОМ ФИКС“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРНО ПОЛЕ“ С.ГОРНА БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР

1. На Друштвото за производство и промет „ШАН КОМ ФИКС“ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Горно Поле“ с.Горна Ба-

њица, општина Гостивар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7490663	4626450
T-2	7490932	4626229
T-3	7491020	4626170
T-4	7491096	4626157
T-5	7491137	4626063
T-6	7491065	4625947
T-7	7491037	4625904
T-8	7491014	4625889
T-9	7490984	4625842
T-10	7490962	4625873
T-11	7490875	4625874
T-12	7490840	4625783
T-13	7490791	4625746
T-14	7490701	4625797
T-15	7490600	4625999

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.210652 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2230/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1935.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛАВЦИ“, ОПШТИНА РЕСЕН**

1. На Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – јаглен на локалитетот „Лавци“ општина Ресен.

2. Површината на истражниот простор од точката 1 на оваа одлука изнесува $P=7.300000 \text{ km}^2$ и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.497.000	4.546.000
T-2	7.499.300	4.546.000
T-3	7.499.300	4.542.500
T-4	7.498.000	4.542.500
T-5	7.497.000	4.544.000

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од шест години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната суровина – јаглен на локалитетот „Лавци“, општина Ресен.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералната суровина е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Субјектот од точката 1 на оваа одлука е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

9. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2291/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1936.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОБЈЕКТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за пренесување на правото за градење на објект од јавен интерес бр. 41-4554/1 од 24.6.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2013).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2421/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1937.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството на култура се дава правото на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП 13794/5 КО Центар 1 со површина од 681 м², запишано во Имотен лист бр.101218, кое согласно Извод од Детален урбанистички план за Централното градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ бр.07-9816/8 од 21.12.2012 година, е со намена за изградба на скулптурална композиција.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2421/2
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1938.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за изработка на урбанистичко - плански документации за изградба на комерцијални инфраструктурни градби (бензински пумпи, мотели и сл.) на автопатишта, магистрални и регионални патишта и тоа:

- три локации на патен правец Миладиновци - Свети Николе, КО Средно Коњаре, КО Сопот и КО Свети Николе
- четири локации на патен правец Градско - Прилеп, КО Беловодица, КО Тројаци и КО Дреново
- една локација на патен правец Велес - Градско, КО Чичево
- две локации на патен правец Охрид - Пештани, КО Елшани и КО Пештани
- две локации на патен правец Ресен - Битола, КО Гавато и КО Српци
- една локација на патен правец Штип - Кочани, КО Крупиште
- две локации на патен правец Велес - Кадрифаково, КО Лозово
- три локации на патен правец Велес - Скопје, КО Летевци, КО Новачани и КО Велес
- шест локации на патен правец Куманово - Ранковце, КО Старо Нагоричане, КО Орах, КО Овлаце, КО Ругинце, КО Отошница и КО Стачин и
- една локација на патен правец Кичево - Охрид, КО Требеништа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2440/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1939.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижните ствари кои се наоѓаат во КО Прилеп, на ул., Ј. Јорданоски“ во Прилеп, и тоа:

- КП број 9240, број на зграда 2; намена на зграда ДЗ-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена површина на посебниот дел од зградата од 971 м²;
- КП број 9240, број на зграда 2; намена на зграда ДЗ-8; намена на посебниот дел од зградата Тр-1; отворена површина на посебниот дел од зградата од 248 м²;
- КП број 9240, број на зграда 3; намена на зграда ДЗ-2; намена на посебниот дел од зградата Б; волумен од 106 м³;
- КП број 9240, број на зграда 4; намена на зграда ДЗ-2; намена на посебниот дел од зградата Б; волумен од 19 м³;
- КП број 9240, број на зграда 5; намена на зграда ДЗ-8; намена на посебниот дел од зградата Т; внатрешна површина од посебниот дел од зградата од 445 м²;
- КП број 9243, број на зграда 1; намена на зграда ДЗ-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена површина на посебниот дел од зградата од 229 м²;
- КП број 9243, број на зграда 2; намена на зграда ДЗ-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена површина на посебниот дел од зградата од 214 м²;
- КП број 9244, број на зграда 1; намена на зграда Б4-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 103 м²;
- КП број 9244, број на зграда 2; намена на зграда Б1-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 17 м²;
- КП број 9245, број на зграда 1; намена на зграда А4-2; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата МОТЕЛ; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 193 м²;
- КП број 9245, број на зграда 1; намена на зграда А4-2; влез 1; кат К-1; намена на посебниот дел од зградата МОТЕЛ; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 342 м²;
- КП број 9245, број на зграда 2; намена на зграда Б6-2; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена површина на посебниот дел од зградата од 977 м²;
- КП број 9245, број на зграда 2; намена на зграда Б6-2; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата Тр; отворена површина на посебниот дел од зградата од 265 м²;
- КП број 9245, број на зграда 2; намена на зграда Б6-2; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата ДПД; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 140 м²;

- КП број 9245, број на зграда 3; намена на зграда Б1-1; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 101 м²;

- КП број 9245, број на зграда 4; намена на зграда Е21; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата ДПД; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 145 м²;

- КП број 9245, број на зграда 4; намена на зграда Е21; кат По-1; намена на посебниот дел од зградата Е21; волумен 297 м³;

- КП број 9245, број на зграда 5; намена на зграда А5-4; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата П; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 92 м²;

- КП број 9245, број на зграда 6; намена на зграда Г4-5; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата П; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 22 м²;

- КП број 9245, број на зграда 7; намена на зграда А5-4; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата П; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 10 м²;

- КП број 9245, број на зграда 8; намена на зграда А5-4; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата П; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 06 м²;

- КП број 9245, број на зграда 9; намена на зграда А5-4; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата П; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 10 м²;

- КП број 9245, број на зграда 10; намена на зграда Б1-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 09 м²;

- КП број 9245, број на зграда 11; намена на зграда Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена површина на посебниот дел од зградата од 258 м²;

- КП број 9245, број на зграда 12; намена на зграда Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена површина на посебниот дел од зградата од 196 м²;

- КП број 9245, број на зграда 13; намена на зграда Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена површина на посебниот дел од зградата од 257 м²;

- КП број 9245, број на зграда 14; намена на зграда Е24; намена на посебниот дел од зградата Е24; отворена површина на посебниот дел од зградата од 484 м²;

- КП број 9246, број на зграда 1; намена на зграда Б1-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 47 м²;

- КП број 9246, број на зграда 2; намена на зграда Б1-6; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зградата ДП; внатрешна површина на посебниот дел од зградата од 13 м²;

- КП број 9246, број на зграда 3; намена на зграда Д3-2; намена на посебниот дел од зградата Б; волумен од 2625 м³;

- КП број 9248, број на зграда 1; намена на зграда Д3-8; намена на посебниот дел од зградата Т; отворена површина на посебниот дел од зградата од 9238 м²

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2448/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1940.

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРЕСМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК- НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Со ова одлука се потврдува Годишната пресметка за 2014 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, бр. 02-55/4 од 27.2.2015 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, на седницата одржана на 27.2.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2521/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1941.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО- РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ДВИЖНИ СТВАРИ			
Ред.бр.	Ин. број.	Опис	Вредност во денари
1	130145	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
2	130146	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
3	130147	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
4	130148	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
5	130149	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
6	130150	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
7	130151	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
8	130152	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
9	130153	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
10	130154	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
11	130155	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
12	130156	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
13	130157	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Мон 19" HP W1972 A	28.184,00
14	130158	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
15	130159	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
16	130160	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
17	130161	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
18	130162	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
19	130163	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
20	130164	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Мон 19" HP W1972 A	28.184,00
21	130165	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00

22	130166	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
23	130167	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
24	130168	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
25	130169	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
26	130170	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
27	130171	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
28	130172	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
29	130173	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
30	130174	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
31	130175	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
32	130176	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
33	130177	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
34	130178	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
35	130179	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
36	130180	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
37	130181	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
38	130182	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
39	130183	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
40	130184	Куќиште PC HP Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за администрација.

Член 3

Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со директорот на Агенцијата за администрација со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2572/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1942.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „LOGEX-15“, ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. За учество во вежбовната активност „LOGEX-15“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 04 мај 2015 година до 15 мај 2015 година, се испраќаат 10 припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2577/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1943.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „СВЕТЛИНА (ISIK) 15“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „СВЕТЛИНА (ISIK) 15“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 7 април 2015 година до 8 април 2015 година, се испраќаат 2 припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во својство на набљудувачи.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и дневници за службено патување на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2578/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1944.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SABER JUNCTION 15“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION 15“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Сојузна Република Германија, во периодот од 3 април 2015 година до 30 април 2015 година, се испраќаат 30 припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2579/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1945.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „CAPABLE LOGISTICIAN 15”, ВО РЕПУБЛИКА ЧЕШКА И РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

1. За учество во вежбовната активност „CAPABLE LOGISTICIAN 15”, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Чешка и Република Унгарија, во периодот од 08 јуни 2015 година до 15 јуни 2015 година, се испраќаат 6 припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и дневници за службено патување на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2581/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1946.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „BALKAN RESPONSE 15”, ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. За учество во вежбовната активност „BALKAN RESPONSE 15” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 24 мај 2015 година до 30 мај 2015 година, се испраќаат 26 припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), вод за АБХО.

2. Финансиските трошоци за сместување ги обезбедува Република Србија, а трошоците за транспорт и дневниците за службено патување на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2583/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1947.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „JOINT REACTION 15”, ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „JOINT REACTION 15”, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Албанија, во периодот од 20 јули 2015 година до 24 јули 2015 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2585/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1948.

Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив	Количина
Работно биро 140/80/75 см изработено од оплеменета иверка со дебелина 25 мм, кантирана со АБС трака 2 мм, боја јавор	10
Работно биро 140/80/75 см со аголен сегмент 80/50 см изработени од оплеменета иверка со дебелина 25 мм, кантирана со АБС трака 2 мм, боја јавор	1
Работно биро 100/50/75 см изработено од оплеменета иверка со дебелина 25 мм, кантирана со АБС трака 2 мм, боја јавор	1
Конференциска овална маса 220/100/75 см изработена од оплеменета иверка со дебелина 25 мм, кантирана со АБС трака 2 мм, боја јавор	1
Мобилен административен ормар 80/42/180 см со 3 полици изработен од оплеменета иверка со дебелина 18 мм, боја јавор	5
Подвижна касета-фиокар 42/54/59 см со три фиоки, боја јавор	1
Канцелариска вртлива столица модел „Milan“, со висок наслон и рачки, со висинско подесување и кочница, тапацрана во мебел штоф 420г/м ² , боја црна	11
Конференциска столица модел 211-Салон 29, тапацрана во мебел штоф, боја црна	14
Долни кујнски елементи со работна плотна 60/40/77 см, секој елемент со средна полица и една вратничка, изработени од оплеменета иверка со дебелина 18 мм, кантирани со АБС трака 2 мм, боја јавор	4
Кујнски елемент со садопер изработен од оплеменета иверка со дебелина 18 мм, кантиран со АБС трака 2 мм, боја јавор	1
Кујнска маса округла (ф 120 см) изработена од оплеменета иверка со дебелина 18 мм, кантирана со АБС трака 2 мм, боја јавор	1
Клуб маса 100/50/45 см изработена од оплеменета иверка со дебелина 18 мм, кантирана со АБС трака 2 мм, боја јавор	1
Кујнски столици, модел „Shell“, метал-пластика, боја црвена	6
Двоседмодел „Матрикс“-Салон 29, тапацран во еко кожа, боја сива	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Фондот за иновации и технолошки развој.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2654/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1949.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-то земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20) KV ВОЗДУШЕН ПРИКЛУЧЕН ВОД ЗА БСТС 10(20)/0,4 KV; 50kVA МАНОВ КАЈ СЕЛО СТАМЕР КО СТАМЕР ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20) kV воздушен приклучен вод за БСТС 10(20)/0,4 kV; 50kVA Манов кај село Стамер КО Стамер, општина Делчево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 915	Стамер	Висо	нива	4
дел 916	Стамер	Висо	нива	4
дел 923	Стамер	Д.Гробишта	нива	4
дел 924	Стамер	Д.Гробишта	нива	4
дел 927	Стамер	Д.Гробишта	нива	4
дел 930	Стамер	Д.Гробишта	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2754/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1950.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните ствари-компјутерска опрема, и тоа:

ТИП НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА		
Назив и опис:	Количина:	Вкупна вредност (денари)
Тин клиент картички X300 PCI card	100	312.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука.

Член 3

Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2767/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1951.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015 и 25/2015) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА
ГРАДИНКА „ТВИТИ“ ВО БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „ТВИТИ“ во Битола, на ул. „Климент Охридски“ бр. 7.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од Друштвото за производство, трговија и забавни активности ТВИТИ ДОО-ЕЛ Битола увоз - извоз, со ЕДБС 4002005175000 со седиште на ул. „Јоаким Крчоски“ бр.1-19 Битола.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување

вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од една до шест години живот, односно до вклучување во основното образование согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект на ул. „Климент Охридски“ бр. 7, Битола, со површина од 84,2м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 25 деца на возраст од една до шест години, односно до вклучување во основното образование и ќе бидат распоредени во две згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение то за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2782/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1952.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Апарат за анестезија	Watox35	Миндреј	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.42-2792/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1953.

Врз основа на член 8, став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за плански опфат за изработка на урбанистичко планска документација за дел од урбанистички план за четврт 3 12, општина Центар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-2910/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1954.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за плански опфат за изработка на урбанистичко планска документација за дел од урбанистички план за четврт J 21, општина Центар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-2911/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1955.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 13/2013, 69/2013, 27/2014, 178/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Да се изврши продажба на деловен простор хотел „Борец“ - Битола, сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, и тоа:

- објект бр.1 хотел Борец - Битола, на ул. Васко Карангелевски бб, КП 14691, КО Битола 3, евидентиран во Имотен лист бр.30887 и тоа: подрум со површина од 1084 м2, помошни простории со површина од 188 м2, приземје со површина од 1805 м2, први кат со површина од 1225 м2 и втори кат со површина од 1099 м2.

Член 2

Проценетата пазарна вредност на деловниот простор од член 1 на оваа одлука изнесува 138.362.963,00 денари, која вредност претставува вкупна почетна цена за јавното наддавање.

Член 3

Се овластува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2939/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1956.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата „Здравје за сите“ за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14), точката 2. „ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“, се менува и гласи:

„Програмата здравје за сите ќе се спроведува преку планирани мерки и активности координирани од Министерството за здравство и Институт за јавно здравје на Република Македонија.

Целта е подобра едукација на населението од потребата за навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје, а со тоа рано откривање на болест или спречување на нарушување на здравјето.

Директни учесници ќе бидат здравствените работници од здравствените домови, а активно учество ќе земат и единиците на локална самоуправа.

1. Спроведување на акции за бесплатни прегледи од страна на здравствени домови- по една акција на секои два месеци

Со оваа активност на сите граѓани им се дава можност да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа независно од нивниот статус на здравствено осигурување.

Активностите се состојат во бесплатни лекарски прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултатите од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице место.

При прегледите ќе бидат давани и совети за грижа за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите температури, а ќе им се делат и промотивни печатени едукативни материјали за правилен начин на живот и исхрана.

Активностите ќе се спроведуваат на отворен и затворен простор во зависност од временските прилики, а за местото, денот и времето на спроведување на прегледите, наслението ќе биде известувано преку локални-те медиуми и месните заедници.

Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест акции на годишно ниво, во рурално подрачје.

Динамиката на спроведување на активностите ќе биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во следните периоди - (од 01.01.2015 до 28.02.2015 год), (од 01.03.2015 до 30.04.2015 год), (од 01.05.2015 до 30.06.2015 год), (од 01.07.2015 до 30.08.2015 год), (од 01.09.2015 до 30.10.2015 год), (од 01.11.2015 до 31.12.2015 год).

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, медицинска сестра и возач.

Резултатот од анализата ќе се евидентира во евидентен лист и доставува до Институт за јавно здравје на Република Македонија.

2. Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови кои ќе бидат спроведени од страна на сите здравствени домови.

3. Проект „Ало докторе“

Целта на функционирањето на телефонска линија за медицински совети "Ало докторе" е обезбедување советодавни здравствени услуги, односно консултации и упатства за граѓаните при појава на првични симптоми за кои не е непходен итен медицински третман (главоболка, настинка, покачена телесна температура).

Граѓаните кои се јавуваат во повикувачкиот центар на телефонската линија 15123, имате можност во тек на 24 часа да добијат стручен медицински совет и доколку има потреба пациентот се упатува во Итната медицинска помош или се советува да закаже преглед кај соодветен специјалист.

4. Организирање на карате вежби за инвалидизирани лица -под надзор на стручни тренери и едукатори, со што ќе се овозможи развивање на развој на моторика и психофизичките способности, контрола на дишењето, јакнење на мускулатурата и подобрување на квалитетот на животот. Практизирањето на карате продуцира позитивни ефекти за личноста од физички, духовен и филозофски аспект. Се рефлектира во зајакнување и заздравување на телото, физички развој, подобрување на циркулацијата на крвта и метаболизмот, стекнување на духовна стабилност, дисциплина, самодисциплина, самоверба, почит кон себе и кон другите, чувство на сигурност, праведност, упорност и умереност. Каратето за инвалиди се имплементира преку усовршување на 10 кати и посебна ката, креирана од Асаи за зацврстување на духот на оној кој вежба, а може да вежбаат и жени и мажи без разлика на возраста.“

Во точката 3 „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“
Табелата и текстот по табелата

Ред бр.	Активност	Единица/вредност	Извршители	Износ во денари
1	Надоместок за ангажирање на тимовите кои ќе одат на терен	3.000,00 ден (една посета тим лекар, сестра и возач) (по 6 посети годишно) 33*6*3.000,00ден	33 Здравствени домови	594.000,00
2	Обработка на податоци од мерењата при здравствениот преглед и извештај		Институтот за јавно здравје на Република Македонија	100.000,00
3	Материјални трошоци (кутии, алкохол, бензин, вода безалкохолни пијалоци и друго)	33*28.000,00ден (годишно)	33 Здравствени домови	924.000,00
4	Печатење на промотивен материјал	44.640 по 10 ден	Здравствен дом Скопје	446.400,00
5	Активности за превентивни прегледи при тоplotни бранови	33*10.000,00ден	33 Здравствени домови	330.000,00
6	Проект Ало докторе	22 доктори, просечно по 12.900,00 ден месечно, вкупно 283.800,00 денари, по 12 месеци 3.405.600, 00 ден	Здравствен дом Скопје	3.405.600,00
7	Организирање на карате вежби за инвалидизирани лица под надзор на стручни тренери и едукатори	10 месеци 10 * 20.000,00ден	Министерство за здравство , Спортски центар Борис Трајковски	200.000,00
	ВКУПНО			6.000.000,00ден

А. Средствата од точките 1, 3, 4, 5 и 6 од табелата ќе се доставуваат до здравствените домови извршители на активностите.

Б. Средствата од точка 2 од табелата ќе се доставуваат до Институт за јавно здравје на Република Македонија по завршување на активностите од Програмата и по доставен извештај со резултати од активностите.

В. Средствата од точка 7 од табелата ќе се доставуваат од страна на Министерството за здравство до Спортски центар „Борис Трајковски“ Скопје.

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во износ од 6.000.000,00 денари.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2785/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1957.

Врз основа на членот 57 став 2 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13 и 27/14) министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И ВИСИНАТА НА СУБВЕНЦИИТЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/13 и 147/14) во членот 3 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:

“Престој во Македонија со најмалку остварени три ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои имаат важечко решение за категоризација (во понатамошниот текст: категоризирани сместувачки капацитети);“.

Член 2

Во членот 5 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:

“Копија од договор за закуп со категоризираниот сместувачки капацитет, склучен пред или во моментот на почетокот на престојот на странските туристи и копија од решението за категоризација, со важност за периодот за сместување на групата;“.

Член 3

Во членот 9 став (2) во точката а) по зборот “Шведска“, се додаваат зборовите “Англија, Германија“.

Во точката б) по зборовите “Обединети Арапски Емирати“ се додаваат зборовите “Кина, Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соединетите Американски Држави.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија, со остварени минимум седум ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност.“

Член 4

Во членот 10 во ставот (2) по зборовите “Обединети Арапски Емирати“ се додаваат зборовите “Кина, Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соединетите Американски Држави.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) По исклучок од став (1) од овој член, висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија, со остварени минимум седум ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност.“

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8) и (9).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-1555/2
23 март 2015 година
Скопје

Министер за економија,
Беќим Незири, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1958.

Врз основа на член 28 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за прием на учениците во јавните ученички домови („Службен весник на Република Македонија“ број 55/10 и 49/11), во член 4 во став 1 во алинејата 1 зборовите: “петто + шесто + седмо + осмо” се заменуваат со зборовите: “шесто + седмо + осмо + деветто”.

Член 2

Во член 8 во точката 3 зборовите: “петто, шесто, седмо и осмо” се заменуваат со зборовите: “шесто, седмо, осмо и деветто”.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-7192/1
26 март 2015 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1959.

Врз основа на член 211 став (6) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 23.2.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/15) во дел II во табелата, Подрачното одделение Македонски Брод, се менува и гласи:

„	Ботушје, Инче, Локвица, Лупште, Манастирец, Црешново, Растеш, Битово и Барбарос
	Ботушје, Инче, Локвица, Лупште, Манастирец, Црешново, Растеш, Битово и Барбарос
“	Ботушје, Инче, Локвица, Лупште, Манастирец, Црешново, Растеш, Битово и Барбарос

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-1598/8
23 февруари 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1960.

Врз основа на член 158-с точка 1 а во врска со членот 152 став (2), (3), (4) и (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТРИ НА ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ОД СТРАНА НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА И ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 41/2011), во членот 5, по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Уписот на податоци во соодветниот регистар согласно ставовите (1) и (2) од овој член се врши во рок од 24 часа од настанување на промената.“

Член 2

(1) Во членот 6, во алинеја 2, зборовите: „и негова адреса на живеење“ се бришат.

(2) Во алинеја 5 пред зборовите: „Телефонски број и број на телефакс“ се додава зборот: „Службен“.

(3) Алинејата 8 се брише.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-257/3
19 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Климе Попоски, с.р.**

1961.

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со членот 152 став (1) и (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТРИ НА ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО, ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО, ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ ДРУШТВА И БАНКИ

Член 1

(1) Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурителни брокери, осигурително брокерски друштва и банки („Службен весник на РМ“ бр. 12/2011), во членот 4, по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Уписот на податоци во соодветниот регистар се врши во рок од 24 часа од настанување на промената.“

(2) Ставот (4) станува став (5).

Член 2

(1) Во членот 5, во алинеја 5 зборовите: „и адреса“ се бришат.

(2) Во алинеја 9 пред зборовите: „телефонски број и број на телефакс“ се додава зборот: „Службен“.

(3) Алинеја 11 се брише.

Член 3

(1) Во членот 6, во алинеја 5 зборовите: „и адреса“ се бришат.

(2) Во алинеја 9 пред зборовите: „телефонски број и број на телефакс“ се додава зборот: „Службен“.

(3) Алинеја 11 се брише.

Член 4

Во членот 7, алинеја 6 се брише.

Член 5

Во членот 8, алинеја 5 се брише.

Член 6

Во членот 9, алинеја 7 се брише.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-257/4
19 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1962.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 27.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.3 Битола, за вршење на енергетска дејност

производство на електрична енергија од биогазна електро централа „Логоварди“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-214/14 од 09.12.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 182/14) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-214/14
27 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.3 Битола

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценца

27.3.2015 година

4. Датум на важење на лиценца

27.3.2050 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 222.01.1/14

6. Број на деловниот субјект – 6873731

7. Единствен даночен број – 30420130002520

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, биогазна електро централа, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во биогазна централа „Логоварди“ на КП 40/1 во КО Логоварди, с. Новаци во општина Битола.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2 1964.

**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА
ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „ЛОГОВАРДИ“**

- број на производни единици (агрегати):.....два
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- производителSTAMPFORDe
- типPE 734-C2e
- број на генераторски единици.....два
- максимална моќност.....2 x 1063 kW
- cosφ.....-0,95/08
- номинална брзина на вртење.....1500 RPM
- еден генератор за преработка на отпадот.....63 kW
- Вкупна инспалирана моќност на излез.....2 MW
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- типтрофазен сув
- преносен однос.....0,4 /20 kV/kV
- моќност.....2 x 1600 kVA
- фреквенција.....50 Hz

1963.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 10 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, на ден 25.3.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08 - 184/13 од 6.9.2013 година, на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, се продолжува до 4.10.2015 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-184/13
25 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на енергија АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Тетово, на ден 25.3.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 270/12 од 8.5.2013 година, на Трговското друштво за производство на енергија АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Тетово, се продолжува до 24.10.2015 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-270/12
25 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА**

1965.

Врз основа на член 19 од Статутот на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, бр. 02-7113/2/9/1 од 29.6.2011 година, Управниот одбор на Друштвото на седницата одржана на 20.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Се донесуваат измени и дополнувања на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија согласно Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и Решението за одобрување на измени и дополнување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-394/1 од 20.2.2015 година.

2. Измените и дополнувањата на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија и Решението за одобрување на Измени и дополнување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-394/1 од 20.2.2015 година, да се достават до ЈП „Службен весник на Република Македонија“ заради објавување.

3. Се задолжува Раководителот на Одделот за енергетска политика и управување со регулатива да ја спроведе оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино то донесување.

Бр. 08-2661/1 Претседател на Управен одбор
25 март 2015 година дипл.инж. **Штефан Петер**, МБА, с.р.
Скопје

Заменик претседател на Управен одбор
инж. **Харалд Дамерер**, МБА, с.р.

Член на Управен одбор,
Д-р **Игор Гиевски**, с.р.

1966.

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Во Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2012, 30/2014, 161/2014 и 189/2014) (во понатамошниот текст Мрежни правила) по членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи:

„Член 21-а

Приклучувањето на дистрибутивната мрежа се одвива преку спроведување на следните три постапки:

- 1) барање за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа,
- 2) склучување на Договор за приклучување на дистрибутивната мрежа помеѓу корисникот на дистрибутивната мрежа и ОДС и
- 3) ставање под напон на приклучокот.“

Член 2

По членот 32 се додава нов член 32-а кој гласи:

„Член 32-а

Експресен стандарден приклучок

Експресен стандарден приклучок е стандарден приклучок од член 32 од овие Мрежни правила кој ги исполнува следните услови:

- 1) за изведба на приклучокот не е потребно изградба на нов или реконструкција на постоечки среднапонски извод или трансформаторска станица СН/НН,
- 2) земјиштето каде што се поставуваат нисконапонски кабли и мерно разводни ормари е во сопственост на Република Македонија.“

Член 3

Во Прилог 3 по Договор за приклучување на дистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучокот до 40kW се додава Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку експресен стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучокот до 400 kW кој гласи:

„ДОГОВОР

за приклучување на дистрибутивна мрежа преку експресен стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучокот до 400 kW

(1) ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје застапувана од _____ и _____ од една страна (во понатамошниот текст: ЕВН Македонија АД, Скопје) и

(2) _____, со адреса ул. _____, со ЕДБ/ЕМБГ _____, застапувано од _____ (во понатамошниот текст: Барател на приклучок).

Член 1

Предмет на договорот

(1) Предмет на овој Договор е приклучување на дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД, Скопје за објект кој се наоѓа на локација _____, врз основа на Решението за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа со бр. _____ од _____ година и член _____ од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Член 2

Надоместок за приклучување

(1) Надоместокот за реализација на приклучокот изнесува _____ [и со букви] денари + 18% ДДВ или вкупно _____ [и со букви] денари.

Член 3

Начин на плаќање

(1) Барателот на приклучок е должен да плати:

1) 25% од вкупниот надоместок за реализација на приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во износ од _____ [и со букви] денари, по потпишување на овој Договор.

2) 50% од вкупниот надоместок за реализација на приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во износ од _____ [и со букви] денари, во рок од 10 дена од денот на прием на известувањето дека се обезбедени сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација за реализација на приклучокот од страна на ЕВН Македонија АД, Скопје, од став (2) на овој член;

3) 25% од вкупниот надоместок за реализација на приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во износ од _____ [и со букви] денари, во рок од 10 дена од денот на прием на известувањето дека изградбата на приклучокот од страна на ЕВН Македонија АД, Скопје е завршена и приклучокот треба да биде ставен под напон, од став 3 на овој член.

(2) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од денот на уплатата на износот од став (1), точка 1) од овој член од страна на Барателот на приклучок да започне со обезбедување на сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација потребна за започнување на реализација на приклучокот, во согласност со Закон.

(3) Рокот за обезбедување на сите потребни документи од став 2 на овој член изнесува до 50 (педесет дена).

(4) По исклучок од став 3 на овој член, рокот може да се продолжи ако постојат: измени на урбанистички планови, постапки за експропријација на земиште, непочитување на законски рокови од надлежни институции, молчење на администрација и поведување на управен спор.

(5) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од обезбедувањето на сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација за реализација на приклучокот, да достави известување до Барателот на приклучокот дека истите се обезбедени.

(6) ЕВН Македонија АД, Скопје е должен во рок од 3 дена од обезбедувањето на документот за употреба на приклучокот да го извести Барателот на приклучокот дека изградбата на приклучокот од страна на ЕВН Македонија АД, Скопје е завршена и дека приклучокот треба да биде ставен под напон.

(7) Барателот на приклучокот е должен износителите определени во ставот (1) на овој член да ги уплати на ЕВН Македонија АД, Скопје, на сметка бр. _____, _____ Банка Скопје. За секоја уплата ЕВН Македонија АД, Скопје му издава авансна фактура за уплатениот износ на Барателот на приклучок.

(8) По реализацијата на приклучокот кој е предмет на овој договор, ЕВН Македонија АД Скопје на Барателот на приклучокот му издава фактура за вкупниот надоместок за реализација на приклучокот од Член 2 на овој Договор.

(9) За секое задоцнување во плаќањето од страна на Барателот на приклучок, ЕВН Македонија АД, Скопје ќе пресметува казнена камата согласно закон, за износот кој Барателот требал да го уплати.

Член 4

Рок за реализација на приклучокот

(1) Рокот за реализација на приклучокот изнесува 30 (триесет) дена од денот на уплатата на износот од член 3, став (1), точка 2) од овој Договор од страна на Барателот на приклучок.

(2) Во однос на рокот определен во ставот (1) на овој член, приклучокот ќе се смета за реализиран во моментот на добивање на документ за употреба на приклучокот, во согласност со Законот за градење.

(3) Рокот определен во ставот (1) на овој член може да се продолжи во следните случаи:

- 1) непочитување на законски рокови од страна на надлежни институции;
- 2) поведување на управен спор;
- 3) виша сила;
- 4) со взаемна согласност на договорните страни;
- 5) со одлука на надлежен државен орган донесена во постапка определена со закон.

Член 5

Договорна казна

(1) Во случај на пречекорување на рокот утврден во член 3 став (3) и член 4 став (1) од овој Договор, Барателот на приклучок има право на надомест пресметан како казнена камата согласно закон за секој ден доцнење на уплатениот износ од договорениот надоместок за реализација на приклучокот од Член 2 на овој Договор.

(2) Во случај на пролонгирање на роковите од член 3 став (4) и член 4 став (3) не се плаќа договорна казна од став (1) на овој член, при што ЕВН Македонија АД, Скопје е должна писмено да го извести Барателот на приклучок и да ги образложи причините за пролонгирање на рокот.

Член 6

Разрешување на спорови

(1) Евентуалните спорови во врска со овој Договор, ЕВН Македонија АД, Скопје и Барателот на приклучок ќе ги решаваат спогодбено.

(2) Доколку спорот не се разреши спогодбено ЕВН Македонија АД, Скопје и Барателот на приклучок може да покренат постапка пред надлежен суд.

Член 7

Измени на договорот

(1) Овој Договор може да се измени на барање на ЕВН Македонија АД, Скопје и Барателот на приклучок со склучување на анекс на овој Договор доколку се согласни двете страни.

Член 8

(1) За се она што не е уредено со овој Договор ќе се применува Законот за енергетика, Законот за облигациони односи, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и друг закон.

Член 9

Потпишување на договорот

(1) Овој Договор се склучува во четири еднообразни примероци од кои по два за секоја договорна страна (2 примерока за ЕВН Македонија АД, Скопје и 2 примерока за Барателот на приклучок).

Член 10

Влегување во сила на договорот

(1) Овој Договор влегува во сила со денот на неговото потпишување од страна на договорните страни.

___Место_____, _____ година

За ЕВН Македонија АД, Скопје:

Барател на приклучок“

ЛП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“

1967.

Врз основа на член 21-а став 4 од Закон за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12 и 144/14), Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево на 25.2.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ****Член 1**

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби бр.02-1154/1-1/1 од 9.6.2014 година и бр.02-1771/1-2/1 од 3.9.2014 година, на која Владата на Република Македонија има дадено согласност со Одлука објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.119/14 и Одлука објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.150/14.

Член 2

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби СЕ ПОНИШТУВА согласно член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е поднесена ниту една понуда.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби бр.02-1154/1-1/1 од 9.6.2014 година и бр.02-1771/1-2/1 од 3.9.2014 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-426/1-411
25 февруари 2015 година
Кичево

Претседател
на Управен одбор,
Петар Иваноски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ќ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015050



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
5. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/730/ЗН-БП на Советот од 20 октомври 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....	2
6. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлука 2014/728/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република Гвинеја.....	17

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.3.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/730/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/730 /ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија;
- финансиски мерки;
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;
- забрана на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија;
- пристапот до аеродромите под надлежност на Република Македонија за сите карго-летови извршени од сириски авиопревозници и сите летови извршени од Сириската Арапска авионска компанија.

Член 3

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија и Одлуката за спроведување 2014/730/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 6

Рестриктивните мерки против Сирија се воведува на неодредено време.

Член 7

Одлуката за спроведување 2014/730/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-2198/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 301/36

EN

Official Journal of the European Union

21.10.2014

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/730/CFSP

of 20 October 2014

implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syria ⁽¹⁾ and in particular Article 30(1) thereof,

Whereas:

- (1) On 31 May 2013, the Council adopted Decision 2013/255/CFSP.
- (2) In view of the gravity of the situation, 16 persons and two entities should be added to the list of persons and entities subject to restrictive measures in Annex I to Decision 2013/255/CFSP.
- (3) The information relating to three persons and one entity set out in Annex I to Decision 2013/255/CFSP should also be updated.
- (4) Following the judgment of 3 July 2014 of the General Court in Case T-203/12 ⁽²⁾, Mohamad Nedal Alchaar v Council, Dr Mohammad Nidal Al-Shaar should be removed from the list of persons and entities subject to restrictive measures in Annex I to Decision 2013/255/CFSP.
- (5) Annex I to Decision 2013/255/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annex I to Decision 2013/255/CFSP is amended as set out in the Annex to this Decision.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 20 October 2014.

For the Council
The President
C. ASHTON⁽¹⁾ OJ L 147, 1.6.2013, p. 14.⁽²⁾ Not yet published.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.10.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 301/37

ANNEX

- I. The following persons and entities are added to the list of natural and legal persons, entities or bodies set out in Annex I to Decision 2013/255/CFSP.

A. Persons

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Houmam Jaza'iri (a.k.a. Humam al-Jazaeri)	Date of birth: 1977	Minister of Economy and Foreign Trade since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
2.	Mohamad Amer Mardini (a.k.a. Mohammad Amer Mardini)	Date of birth: 1959. Place of birth: Damascus	Minister of Higher Education since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
3.	Mohamad Ghazi Jalali (a.k.a. Mohammad Ghazi al-Jalali)	Date of birth: 1969 Place of birth: Damascus	Minister of Communications and Technology since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
4.	Kamal Cheikha (a.k.a. Kamal al-Sheikha)	Date of birth: 1961. Place of birth: Damascus	Minister of Water Resources since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
5.	Hassan Nouri (a.k.a. Hassan al-Nouri)	Date of birth: 9.2.1960	Minister of Administrative Development since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
6.	Mohammad Walid Ghazal	Date of birth: 1951. Place of birth: Aleppo.	Minister of Housing and Urban Development since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
7.	Khalaf Souleymane Abdallah (a.k.a. Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Date of birth: 1960. Place of birth: Deir Ezzor	Minister of Labour since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
8.	Nizar Wahbeh Yazaji (a.k.a. Nizar Wehbe Yazigi)	Date of birth: 1961 Place of birth: Damascus	Minister of Health since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 301/38

EN

Official Journal of the European Union

21.10.2014

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
9.	Hassan Safiyeh (a.k.a. Hassan Safiye)	Date of birth: 1949 Place of birth: Latakia	Minister of Internal Trade and Consumer Protection since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
10.	Issam Khalil	Date of birth: 1965 Place of birth: Banias	Minister of Culture since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
11.	Mohammad Mouti' Mouayyad (a.k.a. Mohammad Muti'a Moayyad)	Date of birth: 1968 Place of birth: Ariha (Idlib)	State Minister since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
12.	Ghazwan Kheir Bek (a.k.a. Ghazqan Kheir Bek)	Date of birth: 1961. Place of birth: Latakia	Minister of transport since 27.8.2014. As Government Minister shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.	21.10.2014
13.	Major General Ghassan Ahmed Ghannan (a.k.a. Major General Ghassan Ghannan, a.k.a. Brigadier General Ghassan Ahmad Ghanem)		As commander of the 155 Missile Brigade, he is supporting the Syrian regime and he is responsible for the violent repression against the civilian population. Responsible for firing at least 25 Scud Missiles at various civilian sites between January and March 2013. Associated with Maher al-Assad.	21.10.2014
14.	Colonel Mohammed Bilal (a.k.a. Lieutenant Colonel Muhammad Bilal)		As a senior officer in the Air Force Intelligence Service of Syria, he supports the Syrian regime and he is responsible for the violent repression against the civilian population. He is also associated with the listed Scientific Studies Research Centre (SSRC).	21.10.2014
15.	Mohamed Farahat (a.k.a. Muhammad Farahat)		Vice-President of Finance and Administration at Tri-Ocean Energy, which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime, he is therefore associated with a listed entity. In view of his senior position in Tri-Ocean Energy, he is responsible for the activities of the entity in supplying oil to the regime.	21.10.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.10.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 301/39

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
16.	Abdelhamid Khamis Abdullah (a.k.a. Abdulhamid Khamis Abdullah a.k.a. Hamid Khamis a.k.a. Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)		Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities	21.10.2014

B. Entities

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Pangates International Corp Ltd (a.k.a. Pangates)	PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates	Pangates acts as an intermediary in the supply of oil to the Syrian regime. Therefore, it is providing support to and benefiting from the Syrian regime. It is also associated with listed Syrian oil company Sytrol.	21.10.2014
2.	Abdulkarim Group (a.k.a. Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)	5797 Damascus Syria	Parent company of Pangates with operational control of it. As such it is providing support to and benefiting from the Syrian regime. It is also associated with listed Syrian oil company Sytrol.	21.10.2014

- II. The entries concerning the persons listed below, as set out in Annex I to Decision 2013/255/CFSP, are replaced by the following entries.

A. Persons

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
6.	Muhammad (محمد) Dīb (دیب) Zaytun (زيتون) (a.k.a. Mohammed Dīb Zeitoun)	Date of birth: 20 May 1951; Place of birth: Damascus; diplomatic passport No D000001300	Head of General Security Directorate; involved in violence against demonstrators.	21.10.2014
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (a.k.a. Jaber)	Place of birth: Latakia	Associate of Mahir al-Assad for the Shabiha militia. Directly involved in repression and violence against the civilian population and coordination of Shabiha militia groups. Also providing financial support to the regime.	21.10.2014

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 301/40

EN

Official Journal of the European Union

21.10.2014

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
50.	Tarif (طاريف) Akhras (الأخرس, أخرس) (a.k.a. Al Akhras)	Date of birth: 2 June 1951; Place of birth: Homs, Syria; Syrian passport nr. 0000092405	Prominent businessman benefiting from and supporting the regime. Founder of the Akhras Group (commodities, trading, processing and logistics) and former Chairman of the Homs Chamber of Commerce. Close business relations with President Al-Assad's family. Member of the Board of the Federation of Syrian Chambers of Commerce. Provided logistical support for the regime (buses and tank loaders).	21.10.2014

B. Entities

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
17.	Souruh Company (a.k.a. SOROH Al Cham Company)	Address: Adra Free Zone Area Damascus — Syria; Tel: +963-11-5327266; Mobile: +963-933-526812; +963-932-878282; Fax: +963-11-5316396 Email: sorohco@gmail.com Website: http://sites.google.com/site/sorohco	Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhoul.	21.10.2014

III. The person listed below is deleted from the list set out in Section A of Annex I to Decision 2013/255/CFSP.

118. Dr. Mohammad (محمد) (a.k.a. Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (نidal) Al-Shaar (الشعار) (a.k.a. Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/730/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 20 октомври 2014 година

за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 31(2) од истиот,

имајќи ја предвид Одлука 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија ⁽¹⁾, а особено член 30(1) од истата,

со оглед на тоа што:

- (1) На 31 мај 2013 година, Советот ја донесе Одлука 2013/255/ЗНБП.
- (2) Со оглед на сериозноста на ситуацијата, 16 лица и два субјекти треба да се додадат во списокот на лица и субјекти предмет на рестриктивни мерки во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.
- (3) Информацијата во однос на трите лица и субјектот наведени во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП треба да се ажурира.
- (4) По пресудата од 3 јули 2014 година на Општиот суд за предмет Т-203/12 ⁽²⁾, Мохамед Недал Алшар против Советот, Др Мохамад Нидал Алшар треба да се отстрани од списокот на лица и субјекти кои се предмет на рестриктивни мерки од Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.
- (5) Затоа, Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП, треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП се изменува, како што е одредено во анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Луксембург, 20 октомври 2014 година.

	<i>За Советот</i> <i>Претседател</i> К. ЕШТОН
--	---

¹ Сл. весник L 147, 1 јуни 2013 година, стр. 14.

² Сè уште необјавено.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

I. Следните лица и субјекти се додаваат на списокот на физички и правни лица, субјекти или органи одредени во Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.

A. Лица

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во списокот
1.	Houmam Jaza'iri (a.k.a. Humam al-Jazaeri) Хумам Џазери	Датум на раѓање: 1977 година	Министер за економија и надворешна трговија од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
2.	Mohamad Amer Mardini (a.k.a. Mohammad Amer Mardini) Мохамад Амер Мардини	Датум на раѓање: 1959 година. Место на раѓање: Дамаск	Министер за високо образование од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
3.	Mohamad Ghazi Jalali (a.k.a. Mohammad Ghazi al-Jalali) Мохамад Гази Јалали	Датум на раѓање: 1969 година Место на раѓање: Дамаск	Министер за комуникации и технологија од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
4.	Kamal Cheikha (a.k.a. Kamal al-Sheikha) Камал Шеика	Датум на раѓање: 1961. Место на раѓање: Дамаск	Министер за водени ресурси од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

5.	Hassan Nouri (a.k.a. Hassan al-Nouri) Хасан Нури	Датум на раѓање: 9.2.1960 година.	Министер за административен развој од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
6.	Mohammad Walid Ghazal Мохамад Валид Газал	Датум на раѓање: 1951 година. Место на раѓање: Алепо.	Министер за домување и урбан развој од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
7.	Khalaf Souleymane Abdallah (a.k.a. Khalaf Sleiman al-Abdullah) Калаф Слеиман Абдулах	Датум на раѓање: 1960 година. Место на раѓање: Деир Езор.	Министер за труд од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
8.	Nizar Wahbeh Yazaji (a.k.a. Nizar Wehbe Yazigi) Низар Вебе Јазиги	Датум на раѓање: 1961 година. Место на раѓање: Дамаск	Министер за здравство од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во списокот
9.	Hassan Safiyeh (a.k.a. Hassan Safiye) Хасан Сафуе	Датум на раѓање: 1949 година. Место на раѓање: Латакиа	Министер за внатрешна трговија и заштита на потрошувачи од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
10.	Issam Khalil Исам Калил	Датум на раѓање: 1965 година. Место на раѓање: Баниас	Министер за култура од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
11.	Mohammad Mouti' Mouayyad (a.k.a. Mohammad Muti'a Moayyad) Мохамад Мути Моајад	Датум на раѓање: 1968 година. Место на раѓање: Ариха (Идлиб)	Државен министер од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
12.	Ghazwan Kheir Bek (a.k.a. Ghazqan Kheir Bek) Газкан Кеир Бек	Датум на раѓање: 1961 година. Место на раѓање: Латакиа	Министер за транспорт од 27 август 2014 година. Како министер во владата, дели одговорност за насилна репресија на режимот врз цивилното население.	21 октомври 2014 година
13.	Major General Ghassan Ahmed Ghannan (a.k.a. Major General Ghassan Ghannan, a.k.a. Brigadier General Ghassan Ahmad Ghanem)		Како командант на 155. бригада за проектили, тој го поддржува сирискиот режим и е одговорен за насилна репресија врз цивилното население. Одговорен за исфрлање на најмалку 25 Скар ракети на разни цивилни локации помеѓу	21 октомври 2014 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Генерал мајор Гасан Ахмед Ганан		јануари и март 2013 година. Поврзан со Maher al-Assad, Махер ал Асад.	
14.	Colonel Mohammed Bilal (a.k.a. Lieutenant Colonel Muhammad Bilal) Полковник Мохамед Билал		Како висок офицер во Воздухопловната разузнавачка служба на Сирија, го поддржува сирискиот режим и е одговорен за насилна репресија врз цивилното население. Тој е исто така поврзан со наведениот Научен студиски истражувачки центар (CCPR).	21 октомври 2014 година
15.	Mohamed Farahat (a.k.a. Muhammad Farahat) Мохамед Фарахат		Потпретседател за финансии и администрација во Три Оушн Енерџи (Tri-Ocean Energy), која е ставена на списокот од страна на Советот заради корист од сирискиот режим и поддршка на сирискиот режим, тој затоа е поврзан со наведениот субјект. Во однос на неговата висока позиција во Три Оушн Енерџи, тој е одговорен за активностите на субјектот во снабдување на нафта за режимот.	21 октомври 2014 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување на списокот
16.	Abdelhamid Khamis Abdullah (a.k.a. Abdulhamid Khamis Abdullah a.k.a. Hamid Khamis a.k.a. Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa) Абделхамид Хамис Абдулах		Претседател на Оверсис Петролеум Трејдинг Компани (Overseas Petroleum Trading Company) (OPT), кој е ставен на листата од страна на Советот заради корист од сирискиот режим и поддршка на сирискиот режим. Тој ги координира испораките на нафта за сирискиот режим со наведената сииска државна нафтена компанија Ситрол (Sytrol). Затоа, тој има корист и го поддржува сирискиот режим. Во однос на неговата позиција како најодговорно лице во субјектот, тој е одговорен за активностите на истиот.	21 октомври 2014 година

Б. Субјекти

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во списокот
1.	Pangates International Corp Ltd (a.k.a. Pangates) Пангејтс Интернешнл Корп Лтд.	PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates	Пангејтс постапува како посредник во снабдувањето со нафта на сирискиот режим. Значи обезбедува поддршка и корист од сирискиот режим. Исто така, поврзан е со наведената сииска нафтена компанија Ситрол.	21 октомври 2014 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

2.	Abdulkarim Group (a.k.a. Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group) Абдулкарим Груп	5797 Сирија	Дамаск	Матична компанија Пангејтс со оперативна контрола на истата. Значи обезбедува подршка и корист од сирискиот режим. Исто така, поврзан е со наведената сииска нафтена компанија Ситрол.	21 октомври 2014 година
----	---	----------------	--------	---	----------------------------------

II Внесовите во однос на лицата наведени подолу, како што е одредено во Анекс I кон
Одлука 2013/255/ЗНБП, се заменуваат со следните внесови.

A. Лица

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување на списокот
6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) Zaytun (زيتون) (a.k.a. Mohammed Dib Zeitoun) Мухамад Диб Зайтун	Датум на раѓање: 20 мај 1951 година; Место на раѓање: Дамаск; дипломатски пасош бр. D000001300	Раководител на Генерален директорат за безбедност; вклучен во насилство против демонстранти.	21 октомври 2014 година
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (a.k.a. Jaber) Ајман Јабир	Место на раѓање: Латакиа	Соработник на Махир ал- Асад за Шабиха полиција. Директно вклучен во репресијата и насилството врз цивилното население и координацијата на милициските групи Шабиха. Исто така, обезбедува финансиска подршка за режимот.	21 октомври 2014 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување на списокот
50.	Tarif (طاريف) Akhras (الأخرس أخرس) (а.к.а. Ал Акхрас) Тариф Акхрас	Датум на раѓање: 2 јуни 1951 година; Место на раѓање: Хомс, Сирија; сириски пасош бр.0000092405	Познат бизнисмен со корист од режимот и го поддржува режимот. Основач на групата Акрас Груп (Akhras Group) (стока, трговија, обработка и логистика) и поранешен претседател на Стопанската комора Хомс. Блиски деловни односи со семејството на претседателот Ал-Асад. Член на одборот на Сојузот на стопански комори на Сирија. Обезбедува логистичка поддршка за режимот (автобуси и цистерни).	21 октомври 2014 година

Б. Субјекти

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во списокот
17.	Souruh Company (a.k.a. SOROH Al Cham Company) Соуру Комапни	Адреса: Adra Free Zone Area Damascus — Syria; Тел: +963-11-5327266; Мобилен: +963-933-526812; +963-932-878282; Факс: +963-11-5316396 Email: sorohco@gmail.com Веб страница: http://sites.	Поголемиот дел од акциите на компанијата се во сопственост на Рами Маклоф (Rami Makhoulouf) директно или индиректно.	21 октомври 2014 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	google.com/site/sor ohco	
--	-----------------------------	--

III. Лицето наведено подолу се брише од списокот наведен во Оддел А од Анекс I кон Одлука 2013/255/ЗНБП.

118. Др. Мохамед Нидал (Ал-Шар) Dr. Mohammad ¹ (محمد) (a.k.a. Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (نضال) Al-Shaar (الشعار) (a.k.a. Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

6.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.03.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА 2014/728/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/638/ЗНБП ВО ОДНОС НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА****Член 1**

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлука 2014/728/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република Гвинеја.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлука 2014/728/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република Гвинеја и Одлуката 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивните мерки против Република Гвинеја, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 93/2011.

Член 6

Рестриктивните мерки против Република Гвинеја ќе се применуваат до 27 октомври 2015 година.

Член 7

Одлуката 2014/728/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-2202/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.10.2014

EN

Official Journal of the European Union

L 301/33

COUNCIL DECISION 2014/728/CFSP**of 20 October 2014****amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 25 October 2010, the Council adopted Decision 2010/638/CFSP ⁽¹⁾.
- (2) On the basis of a review of Decision 2010/638/CFSP, the restrictive measures should be extended until 27 October 2015.
- (3) Decision 2010/638/CFSP should be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2010/638/CFSP is amended as follows:

In Article 8, paragraph 2 is replaced by the following:

'2. This Decision shall apply until 27 October 2015. It shall be kept under constant review. It shall be renewed or amended, as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.'

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 20 October 2014.

For the Council
The President
C. ASHTON

⁽¹⁾ Council Decision 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against the Republic of Guinea (OJ L 280, 26.10.2010, p. 10).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА 2014/728/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 20 октомври 2014 година

за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против
Република Гвинеја

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот,

со оглед на тоа што:

- (1) На 25 октомври 2010 година, Советот ја донесе Одлука 2010/638/ЗНБП ⁽¹⁾.
- (2) Врз основа на прегледот на Одлука 2010/638/ЗНБП, рестриктивните мерки треба да се продолжат до 27 октомври 2015 година.
- (3) Одлука 2010/638/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлука 2010/638/ЗНБП се изменува како што следи:

Во член 8, став 2 се заменува со следното:

„2. Оваа одлука се применува до 27 октомври 2015 година. Оваа одлука е предмет на постојан преглед. Се обновува или изменува како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Луксембург, 20 октомври 2014 година.

	<i>За Советот</i> <i>Претседател</i> К. ЕШТОН
--	---

¹ Одлука 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивни мерки против Република Гвинеја (Сл. весник L 280, 26 октомври 2010 година, стр.10).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015050